



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 15

Скопје, вторник 26 јули 1949 година

Год. V

Ракописите се испраќаат во дупликат на адреса: „Службен весник на НР Македонија“ Пошт. факс 51. Скопје. Ракописите не се враќаат. Телефон на редакцијата и администрација 696.

Овој број чини 4 динари. Претплата за една година износи 250 дин., за едно полугодие 125 дин. Чековна сметка при Народна банка на ФНРЈ. Централна за НРМ — Скопје 8.901,812

153

Воз основа на член 79 став 2 од Уставот на Народна Република Македонија, Владата на Народна Република Македонија, по предлог на Министерот за земјоделие донесува

У р е д б а

ЗА ОСНИВАЊЕ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА НА ДРЖАВНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И СТОЧАРСКИ СТОПАНСТВА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Министерството за земјоделие на Народна Република Македонија се оснива Главна дирекција на државните земјоделски и сточарски стопанства.

Главната дирекција на државните земјоделски и сточарски стопанства е административно-оперативен раководител на земјоделските и сточарски стопанства од републиканско значење.

Седиштето на Главната дирекција е во град Скопје.

Член 2

Главната дирекција има надлежност која што со закони и уредби и со други прописи е дадена на административно-оперативните раководители на државните стопански претпријатија и ги поевзема сите работи, права и обврски од укинатата Главна дирекција на државните земјоделски стопанства во Скопје и Главната дирекција на државните сточарски стопанства во Скопје.

Член 3

Главната дирекција на државните земјоделски и сточарски стопанства е под непосредно раководство на Министерот за земјоделие.

Член 4

На чело на Главната дирекција стои Главен директор, кој што непосредно раководи со сите работи на Главната дирекција.

Член 5

Главната дирекција се дели на сектори и тоа:

Сектор на производството — со кој што раководи директор на производството, кој што е уедно и заменик на Главниот директор.

Плански сектор — со кој што раководи директор на планот.

Комерцијален сектор — со кој што раководи директор за комерцијални работи.

Кадровски сектор — со кој што раководи шеф за кадровски работи.

Член 6

Главната дирекција има секретаријат, со кој што раководи секретар.

Секретарот раководи со правните и општите работи на Главната дирекција.

Член 7

Главниот директор го назначува Министерот за земјоделие во согласност со Претседателот на Владата.

Член 8

Главниот директор со директорот за производството, директорот на планот, директорот за комерцијални работи, шефот за кадровски работи и секретарот сочинуваат колегиум на Главната дирекција.

Со колегиумот раководи Главниот директор.

Колегиумот е советодавен орган на Главниот директор, кој што тој го свикнува при решавањето на сите поважни работи и начелни прашања, а нарочно при решавањето на важни технички прашања и важни прашања на опе-

ративното раководство како што се: изработување на план, организација на претпријатија, склучување на важни договори, реконструкција, рационализација, нацрти на правни прописи и слично.

Ако Главниот директор не се сложи со предлозите на колегиумот, секој член на колегиумот може да бара за тоа да одлучи Министерот. Тоа не го задржува извршувањето на наредбата на Главниот директор.

Член 9

Главната дирекција води книговодство и администрација по принципите, кои што важат за државните стопански претпријатија.

Член 10

Поблиски прописи за организацијата и работењето на Главната дирекција и за овластување на Главниот директор и другите директори, ќе донесе со правилник Министерот за земјоделие.

Член 11

Со влегувањето во сила на оваа уредба се укинува Главната дирекција на државните земјоделски стопанства во Скопје и Главната дирекција на државните сточарски стопанства во Скопје и престанува да важат Уредбата за оснивање Главна дирекција на државните земјоделски стопанства при Министерството за земјоделие и шумарство на Народна Република Македонија (Службен весник на НРМ бр. 1 (48) и Уредбата за оснивање Главна дирекција на државните сточарски стопанства на Министерството за земјоделие (Службен весник на НРМ бр. 18/48 г.)

Член 12

Оваа уредба влегува во сила веднаш.

Бр. 4025. 30-VI-1949 год., Скопје.

Министер за земјоделие,
В. Ацева, с. п.

Претседател на Владата,
Л. Колишевски, с. п.

154

Воз основа на член 29 т. 3 во врска со член 11 точ. 13 и 14 и член 3 точка 8 од Законот за Петгодишниот план на развитокот на народното стопанство на Народна Република Македонија во годините 1947-1951 година, точка 1 од Наредбата на Владата на ФНРЈ за производството и откупот на сорта и тогва семенска стока на житарици („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 7/49), а на предлог на Министерот за земјоделие, Владата на Народна Република Македонија донесува

Н а р е д б а

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПРОИЗВОДСТВОТО И ОТКУПОТ НА СЕМЕ ОД ФУРАЖНИ И ГРАДИНАРСКИ КУЛТУРИ

I.

Со цел да се обезбедат по планот предвидените количини семиња од фуражни и градинарски култури и да се обезбеди сеидбата во 1949/50 година, околските и градските одбори ќе го обезбедат производството и откупот на семе од фуражни и градинарски култури во количини предвидени по планот за семепроизводство во 1949 година, а во рамките на засејните површини на своето подрачје.

За таја цел околските и градските народни одбори, до колку со контрахирањето не го обезбедиле производството на семето од градинарски и фуражни култури, ќе издвојат и блокираат површини засејани со фуражни и градинарски култури како би се наполно извршил планот на производството и откупот на семенската стока.

II.

Издавањето и блокирањето на површините од точка

1 на оваа наредба ќе се врши на имотите на земјоделските стопанства од локално значење, на селанските работни задруги и на приватните производители.

Се изземаат од издвајање и блокирање површините засејани со наведените култури до 10 април.

III.

Околските и градските народни одбори ќе издадат на секој производител решение на блокираниот посев, кое мора да содржи: површината и врстата на посевот кои се блокираат, количината на семето која треба по хектар да се произведе и предаде, како и рокот и местото на предавањето. За блокирањето на семето на грашак и граорица, околските и градските народни одбори ќе издадат решение најдоцно до 7 VII 1949 година, а за семето луцерка и црвена детелина до 10 VII 1949 година.

IV.

При одредување на површините кои ќе се издвојат и блокираат, околските и градските народни одбори ќе водат сметка за големината на површините засејани со фуражни и градинарски култури, за незапазеноста на посевите со вилина косица, како и за бројот на добитокот на односното стопанство, така да на овој добиток се обезбеди доволно храна до новата жетва.

V.

За обезбедување на семето од луцерка и црвена детелина ќе се издвојат и блокираат само оние површини кои што се засејани во текот на 1947 година и во поранешните години и тоа во другиот откос.

VI.

Околскиот и градскиот народен одбор се должи да водат контрола:

а) да производителот не ги покоси фуражните култури односно не ги собере градинарските култури преди созревањето на семето;

б) да се произведеното семе на време оврши односно собере; и

в) да се овршеното односно собраното семе на време предаде на семенските откупни претпријатија.

Оваа контрола ќе се врши како на контрахираните така и на издвојените и блокираните површини.

VII.

Со казна поправителна работа до еден месец или со парична казна до 10.000 динари до колку радњата не содржи одбележоци на кривично дело, ќе се казни лице:

1) кое ги покоси односно собере контрахираните или блокираните површини преди созревањето на семето;

2) кое не го оврши односно собере на време произведеното семе; и

3) кое не го предаде семето во определениот срок и во одредените количини.

VIII.

Со парична казна до 5.000 динари, до колку радњата не содржи одбележоци на кривично дело, ќе се казни:

1) лицето по чија кривица не е извршено блокирањето на посевот во определениот срок; и

2) лицето кое што не ги изврши предвидените работи во точка VI од оваа наредба.

IX.

За прекршоците од точка VII на оваа Наредба административно-казнени постапки водат и казни изрекуваат извршните одбори на околските и градските народни одбори.

За прекршоците од точка VIII од оваа Наредба административно-казнени постапки водат и казни изрекуваат извршните одбори на обласните народни одбори.

X.

Оваа Наредба влегува во сила веднаш.

Број 4.056 4 јули 1949 година

В. Ацева с. р.

Министер за земјоделие,

Претседател на Владата,
Л. Колишевски с. р.

155

Републканската изборна комисија на Народна Република Македонија, врз основа на член 21 ст. 3 точ. 2 и член 22 и во врска со член 20 ст. 2 од Законот за избор на одборници за народните одбори, по претлог на Извршниот одбор на Народниот одбор на град Струмица, донесе следното

РЕШЕНИЕ

за измена во составот на Градската изборна комисија за град Струмица

I. — Поради иследувањето се разрешаваат од должноста сите членови на Градската изборна комисија за град Струмица и место нив во оваа комисија се изменуваат:

1) За претседател: Арапов Љубе, судија на Околскиот суд од Струмица;

2) За секретар: Аризанов Перо, од Струмица;

3) За членови: Зеленкова Тинка, од Струмица, Ристоманов Димитар, службеник од Струмица и Витанов Миљо, службеник од Струмица.

II. — Ова решение да се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“ и да се достави на Извршниот одбор на Народниот одбор на град Струмица.

Број 190, 25-VI-1949 година, Струмица

РЕПУБЛИКАНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секретар,

П. Коробар, с. р.

Претседател,

Панта Марина, с. р.

156

Врз основа на чл. 85, 86 и 87 од Законот за избор на одборници за народни одбори, Извршниот одбор на Околскиот народен одбор во Кичево издава следното:

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ОДБОРНИЦИ
ЗА ОКОЛСКИОТ НАРОДЕН ОДБОР ВО КИЧЕВО

Се распишуват избори за избор по еден околски народен одборник во следните изборни единици:

1) Во Кленовачка изборна единица бр. 15 која сочинуваат селата: Кленовец и Поповец;

2) Во Осојска изборна единица бр. 28 која сочинуваат селата: Осој, Кнежино и Раштани;

3) Во Староечка изборна единица бр. 37 која сочинуваат селата: Старовец и Атишта;

4) Во Зајашка изборна единица бр. 63/III која сочинува селото Зајас; и

5) Во Малковечка изборна единица бр. 16 која сочинува селото Малковец.

Изборите ќе се одржат во недела на ден 14 август 1949 г. а да ги спроведе Околската изборна комисија за Кичевска околија.

Од Извршниот одбор на Околскиот народен одбор во Кичево бр. 9484 од 1 јули 1949 година.

СОДРЖИНА

Рег. бр.

Страна

153 Уредба за оснивање Главна дирекција на државните земјоделски и сточарски стопанства на Министерството за земјоделие на Народна Република Македонија 137

154 Наредба за обезбедување производството и откупот на семе од фуражна и градинарски култури 137

155 Решение за измена во составот на Градската изборна комисија за град Струмица 138

156 Решение за распишување избори за народни одборници за Околскиот народен одбор во Кичево 138